



Ул. Никола
Вапцаров бр. 22,
1000 Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонија бр.
21, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Бул. Јане Сандански
бр. 82/1/7, Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонски
Просветители бр. 14
А, 6000 Охрид, Р.
Македонија

Ул. III Македонска
Ударна Бригада бр.
52, 1300 Куманово, Р.
Македонија



FIBULA
AIR Travel Agency



+389 2 3238081,
+389 2 3238082

+389 2 3116865,
+389 2 3216391

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibula2@t.mk

fibulabiser@t.mk


fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk

ЛИЦЕНЦА А

НОВА ГОДИНА ИСТАНБУЛ

29.12.2019 – 01.01.2020



ИСТАНБУЛ – АВИОНСКИ ПРЕВОЗ

Истанбул - најкосмополитски град во светот, град на контрасти, единствен град кој ги преплавува сите сетила. Истанбул пречекува опсипан со светлина, град кој никогаш не спие - улици полни со весели и насмеани луѓе, шаренило од бои, мириси, идеален спој на култура и религија, место на кое се состануваат Европа и Азија.

Цена

215€

13.287 мкд

СО
ПОЈАДОК



+

ТРАНСФЕР

3



Програма за патување

1 ден 29.12.2018 (Недела)

Состанок на групата на аеродром два часа пред полетување. Полетување со Turkish Airlines во 09:05 со бр. на лет TK 1004. Слетување во Истанбул во 12:45 и организиран трансфер од аеродром до хотел. Сместување во хотел. Слободно попладне за индивидуални активности: Прошетка по Лалели, посета на некој од познатите трговски центри како на пример Форум со можност за посета на Аквариумот или посета на Азискиот дел на Истанбул со метро преку подводниот тунел под Босфор-Мармарис. Ноќевање.

2 ден 30.12.2018 (Понеделник)

Појадок. По појадокот, Факултативно- разглед на градот со стручен водич: Посета и влез во локалитетите: Султановиот дворец опкружен со море од сите страни Топ Капи Палатата – музеј со непроценлива колекција на споменици и уметнички дела – сегашниот изглед на Палатата датира од времето на Сулејман Величествениот; Џамијата Султан Ахмед наречена и Сина Џамија поради своите бои: сина, зелена и бела, Црквата Аја Софија, подоцна пренаменета во џамија, а денес работи како музеј, Посета на Цариградската Патријаршија позната и како Вселенска Патријаршија, една од 14-те Автокефални православни цркви, Посета на Pierre Loti, познато место од каде се пружа најубавиот поглед на Истанбул. Враќање во хотел или Предлог: шопинг во Капали Чаршија, една од најстарите и најголемите покриени пазари во светот со повеќе од 1200 улици.

ФАКУЛТАТИВНО – Да се доживее Истанбул ноќе- Предновогодишна забава на брод TURNA TUR или PEREME TOUR : со вечера, пијалок и ориентална програма со музика и танчерки или посета на ресторан. Враќање во хотел. Ноќевање.

3 ден 31.12.2018 (Вторник)

Појадок. Факултативна посета на најубавата султанска палата со непроценливо богатство, Палатата Долма Бахче Сарај со стручен водич. Факултативно крстарење со брод по Босфор, со панорамски разглед на палатите од двете страни на каналот и мостовите кои ги поврзуваат Европа и Азија. Враќање во хотел или слободно попладне за шопинг и прошетка на познатата улица Истиклал на Таксим, или посета на трговскиот центар Џевахир. ПРЕДЛОГ-ДОЧЕК НА НОВА ГОДИНА на отворено во монденскиот дел на Истанбул-Ортакој познат како Истанбулски Монмартр (индивидуално). Враќање во хотел. Ноќевање.

4 ден 01.01.2019 (Среда)

Појадок. Одјавување од хотел до 12:00. Слободно претпладне за индивидуални активности. Предлог: Посета на трговскиот центар Sapphire сместен во највисоката зграда во Европа (236 м) од каде се пружа прекрасна панорамска глетка на Истанбул. Виртуелна прошетка низ Истанбул со хеликоптер во 4D кино. (надлетување на најзначајните историски обележја: Аја Софија, Топ Капи, Моминската кула, Босфор, Цистерната, Галата мостот...) Враќање во хотел. Организиран трансфер од хотел до аеродром околу 16:30. Полетување за Скопје во 20:10 со бр. на лет TK 1005. Слетување во Скопје во 19:50.

Хотел Glorious 3+* - 215 еур

Хотел Grand Washington 4* - 229 еур

Во цената се вклучени следниве услуги:

- Авио билет: Скопје-Истанбул-Скопје
- Организиран трансфер: аеродром-хотел-аеродром
- 3 ноќевања со појадок во хотел **Glorious 3+*** или **Grand Washington 4***
- Организација и пратител на патувањето

Во цената не се вклучени следниве услуги:

- Аеродромски такси 121 еур – 7478 мкд
- Целодневен разглед на градот со локален водич, превоз и влезници за Топ Капи и Аја Софија (65 евра)
- Посета на Палатата Долма Бахче и крстарење по Босфор (68 еур со вклучена влезница, превоз и водич)
- Предновогодишна забава на луксузен брод или ресторан (вечера, пијалок, ориентална програма и трансфер)
- Патничко и здравствено одигување 185 мкд
- **Важна напомена:**
- Плаќањето е задолжително во денари (1 еур = 61.8 мкд)
- За ова патување потребен е валиден биометриски пасош со важност 6 месеци од денот на патувањето
- Краен рок за пријавување 15.12.2019, Краен рок за откажување на аранжманот од страна на агенцијата 7 дена пред патување
- За резервација задолжителна уплата од 30% од вкупниот износ, целосна доплата 7 дена пред патување
- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 25 патници
- За овој аранжман важат општите услови на патување на Фибула Ер Травел и СКТМ

